

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 24

Понеделник, 16. 11. 2009 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

#### Градоначалник на општина Струмица:

Р.б.	Стр.	Р.б.	Стр.
335.		338.	
<b>Одлука</b> за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица .....	1	<b>Одлука</b> за организирање на јавна анкета по Нацрт- изменување и дополнување на дел од Урбанистички план на село Куклиш ..	3
336.		339.	
<b>Одлука</b> за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица .....	2	<b>Одлука</b> за организирање на јавна презентација по Нацрт- изменување и дополнување на дел од Урбанистички план на село Куклиш ..	3
337.		340.	
<b>Решение</b> за именување на Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица .....	2	<b>Решение</b> за именување на Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт - изменување и дополнување на дел од Урбанистички план на село Куклиш .....	4

#### 335.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Сл.весник на РМ “ број 24/08, 118/08 и 91/09) и член 39 од Статутот на општина Струмица–пречистен текст (“Сл.гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### О д л у к а за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица

1. Се организира јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за уранизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08 – 6759/1 Градоначалник  
16.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 336.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Сл. весник на РМ” број 24/08, 118/08 и 91/09) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### О д л у к а

**за организирање на јавна презентација по Нацрт – Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица**

1. Се организира јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица со површина 30,99 ха и граничен опфат:  
- Дел од улица „Климент Охридски“, дел од улица број 9 (дефинирана со ГУП) и дел од улица број 8 (дефинирана со ГУП).

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 30.11.2009 година во 11,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-6759/ 2 Градоначалник  
16.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 337.

Врз основа на член 24 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Сл. весник на РМ” број 24/08, 118/08 и 91/09 ) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

**за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт–Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица**

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт–Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи  
- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на Нацрт – планот;  
- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 30.11.2009 година во 11,00 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-6759/3 Градоначалник  
16.11. 2009 год. на општина Струмица  
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

### 338.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Сл.весник на РМ “ број 24/08, 118/08 и 91/09) и член 39 од Статутот на општина Струмица– пречистен текст (“Сл.гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### О д л у к а

**за организирање на јавна анкета по  
Нацрт изменување и дополнување на  
дел од Урбанистичкиот план на село  
Куклиш**

1. Се организира јавна анкета по Нацрт изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - Изменувањето и дополнувањето на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш. ќе биде изложен во просториите на Месната заедница на село Куклиш и во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-6758/1 Градоначалник  
16.11.2009 год. на општина Струмица  
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

### 339.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање– пречистен текст (“Сл. весник на РМ” број 24/008, 118/2008 и 91/2009) и член 39 од Статутот на општина Струмица– пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### О д л у к а

**за организирање на јавна презентација по  
Нацрт – изменување и дополнување на  
дел од Урбанистичкиот план на село  
Куклиш**

1. Се организира јавна презентација по Нацрт – изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш со граничен опфат:

- КП 4479, 4480 и 4483 во КО Куклиш.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица”и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 30.11.2009 година во 12,30 часот во просториите на Месната заедница село Куклиш .

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр.08 - 6758/2 Градоначалник  
16.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....  
**340.**

Врз основа на член 24 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Сл. весник на РМ” број 24/08, 118/08 и 91/09 ) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
**за именување на Комисија за**  
**спроведување на јавната презентација**  
**и јавна анкета по Нацрт- изменување и**  
**дополнување на дел од Урбанистички**  
**план на село Куклиш**

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и

јавна анкета по Нацрт – изменување и дополнување на дел од урбанистичкиот план на село Куклиш ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;

- Тагасовски Благој – претставник на изготвувачот на Нацрт – планот;

- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 30.11.2009 година во 12,30 часот во просториите на Месна заедница Куклиш, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр.08 - 6758/3 Градоначалник  
16.11. 2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

---